

ботење, Сектор за криминалистичко оперативни работи во Оддел за внатрешна контрола и криминалистички истраги и професионални стандарди во Министерството за внатрешни работи.

- Решение бр.13.3.1-60040/1 од 24.7.2020 година со кое на Зоран Ѓорѓевски на работно место државен советник за полициски и криминалистички работи во кабинет на министерот му се изрекува парична казна во износ од 15% од последната исплатена месечна нето плата на работникот во траење од 6 месеци, а останува во сила Решението бр.13.3.1-59604/1 од 23.7.2020 година со кое Зоран Ѓорѓевски се отстранува од работното место и од Министерството за внатрешни работи.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7375/1	Претседател на Владата
28 јули 2020 година	на Република Северна Македонија,
Скопје	Оливер Спасовски, с.р.

## КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

### 2406.

Врз основа на член 27 став (9) и член 190 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ број 95/05, 25/07, 7/08, 57/10, 135/11, 13/13, 188/13, 43/2014, бр.15/2015, бр.154/2015, бр.192/2015, бр.23/2016, бр.83/2018 и 31/2020), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 24.7.2020 година донесе

## П РА В И Л Н И К

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРИВАТНА ПОНУДА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

#### Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ бр. 6/2007, бр.88/2007, бр. 4/2012, бр. 84/2014, бр. 28/2016, бр. 182/2016, бр. 192/2019 и бр. 236/2019), во член 4 став (2) зборовите „заклучок со кој“ се заменуваат со зборовите „решение со кое“.

#### Член 2

Образецот Б-ПП Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, кој е прилог на Правилникот, се заменува со нов Образец Б-ПП Барање за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност, прилог на овој Правилник.

#### Член 3

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност.

#### Член 4

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број 01-375/3	Комисија за хартии од вредност
24 јули 2020 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р <b>Нора Алити</b> , с.р.